



Освежено 23:56:59 | Сабота, 09 Март 2013

Shqip English Хајава Facebook Twitter RSS

Јагнула Куновска
Јакимовски и Петров се
безидејни и не ми се
конкуренција



КУРИР



Дејан Николовски
Колку е добро да си Горан
Михајловски

ПОЧЕТНА | МАКЕДОНИЈА | СВЕТ | РЕПУБЛИКА | СПОРТ | МАГАЗИН | КОМЕНТАРИ | ВИДЕО | СЕРВИСИ | барај...

Вести | Партии | Економија | Црна хроника | Култура | Интервјуа



Попоски се сретна со Регионалниот директор на СЗО

Четврток, 07 Март 2013 12:40

Ми се допаѓа 0

Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Попоски денеска имаше средба со Регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа, Жужана Џејкоб.



Средбата се одржа по повод денешната инаугурација на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје.

Како што соопшти МНР, на средбата беа разменети мислења за активностите на СЗО како специјализирана агенција на ОН, со примарна цел постигнување на највисоко ниво на здравствена заштита за сите луѓе. Беше истакната и позитивната улога на Канцеларијата на СЗО во Македонија во поддршка на реформските процеси во областа на јавното здравство и институционално зајакнување на здравствениот сектор.

Соговорниците искажаа задоволство од отворањето на Седиштето на Здравствената мрежа на Југоисточна Европа во Скопје, што се очекува да придонесе за зајакнување на регионалната соработка во областа на јавното здравство.

КУРИР Kurir
Ми се допаѓа 90.562

СПОНЗОРИРАНИ ЛИНКОВИ



Курс по фотографија во Центар за обука ЕВА

Создадете своја визуелна уметност. Изразете се креативно. Центар за обука ЕВА е во потрага по нови фотографски таленти за курсот кој ќе почне на 16-ти март.



Обука за комуникациски вештини

Развој на комуникациски вештини и ефикасност во деловни средини, техники на преговарање, разрешување и превенирање на конфликти.

НАЈНОВИ ВЕСТИ



Поради оштетување на мост затворен патот Неготино-Радовиш



МВР: Граѓаните покажаа висока свест и не се приклучија на протестите



Печатницата „Киро Дандаро“ ќе ги печати гласачките ливчиња за локалните избори



Од четврток снег и пад на температурите

Јохан за една недела се



враќа во Македонија?



Албанците на крајот од протестот се степаа меѓу себе



Странските медиуми со интерес за протестите

Плус, добијте ја MaxTV по намалена цена!



ЗА САМО 500 ден. месечно!

ИЗБЕРИ ДЕЛА!
МАКЕДОНИЈА СЕ СЈАКА СО ДЕЛА

МРТ 1
ПЕТОК И САБОТА
20:45

ЕДНА ПОИНАКВА ФОРМА НА ОМЕГА 3
БиоКрил АКТИВ